



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Вторник, 6 октомври 1964
Скопје
Број 35

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698

181.

На основа член 92 став 1 точка 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА ДОДАЈНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1964 ГОДИНА

1. Се дава согласност на Одлуката за нормите на додајниот придонес за инвалидско осигурување за 1964 година, донесена од Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на Социјалистичка Република Македонија под бр. 07-1213/1 од 11-IV-1964 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-1666/1
10 јули 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

182.

На основа член 16 став 2 од Законот за електростопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/58, 1/59, 16/61, 13/63 и 38/64) и точката 5 и 6 од Наредбата за општиот ред на првенство за испорака на електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/64) по предлог на Заедницата на електростопанските претпријатија на СРМ, Републичкиот секретар за индустрија издава

НАРЕДБА

ЗА РЕДОТ НА ПРВЕНСТВО ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

1. Испораката на електрична енергија на потрошувачите во случај на осетен недостиг на електрична енергија се врши според редот на првенство утврден со оваа наредба.

2. За испорака на електрична енергија се утврдуваат четири редови на првенство:

Во I ред првенство спаѓа испорака на електрична енергија за сета потрошувачка, освен потрошувачката од II до IV ред на првенство.

Во II ред на првенство спаѓа испорака на електрична енергија за затоплување на станови, како и за улично осветление над потребниот минимум.

Во III ред на првенство спаѓа испорака на електрична енергија за затоплување на деловни простории и за осветлување на излози и реклами.

Во IV ред на првенство спаѓа испорака на електрична енергија во електричните печки за производство на железо од руда, како и за производство на феролегури и други легури на метали и карбиди.

3. Ако расположивата количина на електрична енергија не може да ја подмири сета потрошувачка (точка 2), испорака на електрична енергија за потрошувачите на електрична енергија од IV ред првенство ќе се намали — до 70%, а на дистрибутивното електрично претпријатие „Електро Македонија“ — до 5%.

Ако недостигот на електрична енергија е таков да мора да се извршат поголеми ограничувања од став 1 на оваа точка, испорака на електрична енергија за потрошувачката од IV ред на првенство ќе се намали до 100%, а на дистрибутивното електрично претпријатие „Електро Македонија“ — до 10%.

4. Ограничувањето на испораката на електрична енергија по оваа наредба го спроведува диспечерската служба на Заедницата на електростопанските претпријатија на СРМ, согласно овластувањето на член 17 на Законот за електростопанските претпријатија и точка 9 на Наредбата за општиот ред на првенство за испорака на електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/64).

На основа редоследот на ограничувањата на испораката на електрична енергија диспечерската служба на Заедницата на електростопанските претпријатија на СРМ го определува временскиот распоред на ограничувањата на користењето на електрична енергија и количините на електричната енергија што се ограничуваат.

5. Во границите на редот на првенството за испорака на електрична енергија на потрошувачите предвиден со оваа наредба, дистрибутивното претпријатие „Електро-Македонија“ донесува предлог за распределба на зададените ограничувања по количини и по категории на потрошувачи, по претходно мислење на Републичкиот секретаријат за индустрија.

6. За повредите на одредбите во точка 2 и 3 на оваа наредба електростопанска организација и одговорното лице во таа организација ќе се казнат според одредбите на член 95 став 1, точка 3 и 4 став 2 од Законот за електростопанските организации.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-1715/1
2 октомври 1964 година
Скопје

Секретар
на Републичкиот секретаријат
за индустрија,
Васил Туцаров, с. р.

183.

На основа член 53 став 3 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 14/63 и 39/63), Републичкиот секретар за труд, по предлог од Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, пропишува

У П А Т С Т В О ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

I

1. Комуналните заводи за социјално осигурување водат евиденција за лицата што се здравствено осигурени со Законот за здравствено осигурување на земјоделците (во натамошниот текст: Закон) според одредбите на ова упатство.

2. Евиденцијата од претходната точка се води на следниве обрасци;

а) пријава за здравствено осигурување на земјоделците;

б) личен картон на здравствено осигуреното земјоделско домаќинство;

в) пријава за промените во осигурувањето на земјоделците, и

г) книга на издадените здравствени легитимации на осигурениците — земјоделци.

Обрасците од а) до г) се составен дел на ова упатство.

Пријава за здравствено осигурување на земјоделците

3. Старешината на земјоделското домаќинство кое подлежи на задолжително здравствено осигурување, за себе и за членовите на своето домаќинство, поднесува пријава за здравствено осигурување на пропишаниот образец.

4. Пријавата за здравствено осигурување се поднесува во два примерка од кои, еден до надлежниот општински орган на управата, а еден до надлежниот комунален завод за социјално осигурување.

5. Пријавата за здравствено осигурување на земјоделците се поднесува во рок од 8 дена од денот кога настанала обврската за задолжителното здравствено осигурување.

Личен картон за здравствено осигурување на земјоделско домаќинство

6. Врз основа на пријавата за здравствено осигурување, комуналниот завод за социјално осигу-

рување отвора личен картон за секое здравствено осигурано земјоделско домаќинство на пропишан образец.

7. На првата страна од личниот картон се внесуваат податоците за здравствено осигурените членови на земјоделското домаќинство, а на втората страна податоци за користење на стационарно лекување на осигурените членови на домаќинството.

8. Личните картони на здравствено осигурените земјоделски домаќинства се среќуваат во картотека, по населени места и по азбучен ред, според презимето на старешината на домаќинството.

Пријава за промени во осигурувањето на земјоделците

9. За настанатите промени во осигурувањето, како што се: раѓање или смрт на член на домаќинството, засповување или престанок на трудов однос, престанок на школување, промена на местожителство и сл., старешината на домаќинството поднесува пријава за промена на осигурувањето во рок од 8 дена.

10. Пријавата за промена во осигурувањето се пополнува во два примероци и се поднесува на комуналниот завод и на органот на управата предвидени во точка 4 од ова упатство.

11. Врз основа на пријавата за промени во осигурувањето, се вршат измени и дополнувања во личниот картон на домаќинството на осигуреникот, во пријавата за здравствено осигурување и во другите книги и евиденции.

Книга на издадените здравствени легитимации на осигурениците — земјоделци

12. Секоја издадена здравствена легитимација на земјоделските осигуреници се воведува во книгата на издадените здравствени легитимации.

13. Книгата на издадените здравствени легитимации на земјоделските осигуреници се води при комуналните заводи за социјално осигурување по општини.

14. Настанатите промени во здравственото осигурување, како и издавањето на „замена“ или „дупликат“ на здравствени легитимации се забележува на соодветно место во книгата за издадените здравствени легитимации.

II

15. Комуналните заводи за социјално осигурување, врз основа на сметките за извршените здравствени услуги и податоците од здравствените установи, секој месец составуваат збирен преглед за користените здравствени услуги од земјоделските осигуреници и му го доставуваат на Републичкиот завод за социјално осигурување.

Збирните прегледи се составуваат по комунални заедници, а внатре во комуналните заедници, по општини.

16. Со влегувањето во сила на ова упатство, престанува да важи Упатството за начинот на водењето евиденција за лицата осигурени по Законот за здравствено осигурување на земјоделските производители („Службен весник на СРМ“ бр. 23/60).

17. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-618/1

14 септември 1964 година
Скопје

Републички секретар за труд,
Васка Дуганова, с р.

КОМУНАЛЕН ЗАВОД ЗА ВОДИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО _____ (Формат 210 × 297) Образец 30-1

Филијала _____ Реден број на пријавата _____

Општина _____ Број на личниот картон _____

Број на даночната с/ка _____

П Р И Ј А В А

За здравствено осигурување на земјоделци и членови на нивни семејства

I. Старшина на земјоделското домаќинство

Презиме, татково име и име _____

Место на живеење _____ занимање _____

Дали е осигуран по друг основ и по кој _____

На чие име се води даночната обврска _____

II. Лицата кои се пријавуваат за здравствено осигурување како земјоделци

Ред. број	Презиме, татково име и име	Ден, месец и година на раѓањето	Сродство со старешината на домаќинството	Број на здравствената легитимација
	И. т. н.			

Потпишаниот изјавувам дека наведените податоци се точни, дека со наведените лица живеам во заедничко домаќинство и дека истите се бават со земјоделска дејност.

Потпис,

Во _____ на ден _____ 196__ год.

Одделението за стопанство на општинското собрание во _____ потврдува дека податоците во пријавата се точни и дека наведените лица во истата се земјоделци и имаат право за здравствено осигурување како земјоделци.

(Печат)

Потпис,

Број _____ / _____ 196__ година.

Податоците од пријавата ги ввел во личниот картон и издал здравствена легитимација.

Службеник на заводот,

Датум _____

(Формат 297 × 210

Образец 30-2

КОМУНАЛЕН ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРУВАЊЕКОМУНАЛЕН ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРУВАЊЕ

Филијала _____

Во _____

Општина _____

Филијала-испостава во _____

Во _____

Број на евидентниот лист на НО

Број на пријавата

на општината _____

ПРИЈАВА ЗА ПРОМЕНАТА

во осигурување на земјоделецот

Презиме, татково име и име _____			
Датум на раѓањето _____		Место на раѓањето _____	
Занимање _____			
Општина и место на живеењето _____			
Дали е осигуруван по други прописи од социјалното осигурување _____			
Ги пријавувам _____ следните промени во моето домаќинство во поглед на правата од здравствено осигурување:			
Презиме и име	Роден-а ден месец и година	Однос спрема старешината на земјоделско- то домаќинство	Во што настанала промена

Изјавувам дека овие податоци се потполно точни и вистинити

Во _____ ден _____

Промената ја впишал во пријавата

Датум и потпис на службеникот на заводот: _____

Потпис:
на старешината
(данокоплатецот)

Потврдува Општинското собрание

**Потврда за поднесената пријава
за промената**

Во земјоделското домаќинство

Старешина на земјоделското семејство: _____

Пријавил на ден _____

Почеток-престанување на правото од здравствено-
то осигурување за: _____

Во _____ ден _____

(М.П.)

Потпис,

**Упутство за пополнување на пријавите
за промената**

1. Со оваа пријава се пополнуваат сите промени кои настанале кај земјоделецот. Како такви промени доѓаат во предвид, на пример, раѓање на ново дете, или член на земјоделското семејство кој е бил во работен однос останал дома да ја работи имовината и т. н. Во таквите случаи заводот издава на пријавеното лице здравствена легитимација.

2. Со оваа пријава, исто така се пријавува и престанување на здравственото осигурување. На пример, кога земјоделецот стапи во работен однос, во случај на смрт и т. н. Во таквите случаи потребно е со оваа пријава да се приложи и здравствена легитимација за лицето на кого правото на здравствено осигурување по законот за здравственото осигурување на земјоделецот му престанува.

За поднесената пријава за промената се издава потврдата.

(Формат 210 × 175

Образец 30-3

ЛИЧЕН КАРТОН ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Презиме, таково име и име на старешината на домаќинството				Општина			
				Број на поседовниот лист			
Адреса:				Број на даночната сметка			
				Број на пријавата			
Ред. број	Презиме, татково име и име на здравствено осигурените членови на домаќинството	Датум на раѓањето	Сродство со старешината	Осигурен		Број на здравствена легитимација	Број на пријавата за промет
				од	до		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и т. н.						

КОРИСТЕНО СТАЦИОНАРНО ЛЕКУВАЊЕ

Име на болниот	Каде се лекувал	Лекувањето траело			Трошкови на лекувањето дин.			Број и дата на сметката	Член и точка од законот
		од	до	дена	Вкупно	од фондот за основно осигур.	од фондот за прошир. осигурув.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
и т. н.									

(Формат 297 X 420)

Образец 30-4

К Н И Г А

на издадени здравствени легитимации на земјоделските осигуреници и нивните членови на семејството

Ред. број	Презиме, татково име и име на лицето на кое е издадена здравствена легитимација	Дали е		Реден број на пријавата	Место на живеење	Година на раѓање	Дата на издавањето	Потврда на приемот	Одземена здравствена легитимација		Забелешка
		производител	член од семејство (сродство)						дата	причина	
	и т. н.										

184.

На основа член 91 став 2 и член 92 став 1 точка 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62) и Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи организации во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/64), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на СР Македонија на седницата одржана на 11 април 1964 година донесе

О Д Л У К А

ЗА НОРМИТЕ НА ДОДАЈНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1964 ГОДИНА

I

Додатен придонес за инвалидско осигурување ќе плаќаат сите организации во гранките, односно групите и подгрупите на организациите предвидени со точка I од Одлуката за определување гранки, групи, односно подгрупи на организациите во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско осигурување.

II

Нормите на додајните придонеси за инвалидско осигурување се определуваат според процен-

тот на инвалидизирање на осигурениците запослени во поодделни гранки, групи, односно подгрупи на организациите кои изнесуваат:

1. За сите организации во гранката 812-00 Комунална дејност **0,70%**
2. За сите организации во групата:
 - а) 725—30 Претпријатија и дуќани за производство на кожени обувки по мера и за нивно поправање **0,70%**
 - б) 311—10 Претпријатие за одгледување на шуми и 412—10 Претпријатија за висока градба **0,60%**
 - в) 116—50 Претпријатија за производство на порцелан и керамика,
 - 124—20 Претпријатија за производство на памучни предива и ткаенини,
 - 124—30 Претпријатија за производство на волнени предива и ткаенини,
 - 127—10 Мелници и луперници на ориз,
 - 129—10 Претпријатија за обработка на тутун,
 - 129—20 Претпријатија за производство на цигари, томпуси и друго **0,50%**

г) 124—40	Претпријатија за производство на предива и ткаенини од природна и вештачка свила	0,30%
3. За подгрупа на организациите		
а) 115—12	Рудници на олово и цинк	0,70%
б) 115—18	Рудници на други обоени метали,	
611—13	Претпријатија и дуќани на трговијата на мало со разни прехранбени производи, алкохолни пијалоци, куќни потреби и друго,	
611—21	Претпријатија и дуќани на трговијата со тутунски преработки и	
611—22	Претпријатија и дуќани за трговија на мало со текстил, кратки плетени стоки и конфекција	0,60%
в) 127—21	Пекари и	
211—18	Други специјализирани земјоделско-производителни претпријатија	0,50%
г) 211—11	Земјоделско-индустриски комбинати,	
211—12	Земјоделски стопанства и	
211—13	Сточарски фарми	0,30%

III

Оваа одлука нема да се применува на организациите кај што процентот на инвалидноста е под просекот утврден за гранките, групите, односно подгрупите опфатени со оваа одлука.

Републичкиот завод за социјално осигурување ќе достави список до заинтересираните служби за организациите на кои нема да се применува оваа одлука.

IV

Додатен придонес за инвалидско осигурување по нсрмите од точка II на оваа одлука се пресметува од бруто износот на личниот доход на работниците.

V

Од 1 јануари 1964 година престанува да важи одлуката за стопите на додајните придонеси за инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ“ број 21/63).

VI

Оваа одлука влегува во сила по осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 07-1213/1
11 април 1964 година
Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ НА СРМ

Претседател,
Михајло Апостолски, с. р.

185.

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Скопје

Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ги прими изборните акти од дополнителните избори на пратеник во Републичкиот собор, во Изборната единица Теарце II, па во смисла на член 132 став 1 во врска со член 141 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ

1. Дополнителните избори за избор на пратеник во Републичкиот собор во Изборната единица Теарце II, распишани со решението на претседателот на Собранието бр. 1516 од 13 јули 1964 година, се одржани на 20 септември 1964 година.

2. На дополнителните избори избирачите гласаа непосредно за кандидатот Ацовски Боризов Ѓоко, чија кандидатура ја потврди Општинската изборна комисија со седиште во Теарце, а објавена од Републичката изборна комисија под број 553/1 од 8 септември 1964 година („Службен весник на СРМ“ бр. 32 од 9. IX. 1964 година), кој беше избран како кандидат за пратеник во Општинското собрание Теарце на 7 септември 1964 година.

3. Општинската изборна комисија со седиште во Теарце го утврди резултатот од изборите на начинот предвиден во членовите 127—129 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Резултатот од изборите е следен:

Запишано избирачи	7.365	%
Гласале	6.458	87,7
За кандидатот Ацовски Боризов Ѓоко	6.401	99,1
Неважни гласачки ливчиња	57	0,9

Врз основа на ова, Општинската изборна комисија со седиште во Теарце го прогласи за пратеник на Републичкиот собор, кандидатот Ацовски Боризов Ѓоко, од Теарце.

Број 554/1
22 септември 1964 година

Скопје
Секретар,
Ѓорѓи Цаца, с. р.

Заменик претседател,
Јован Дуковски, с. р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-14851/1 од 3 септември 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јорданов Јосиф, роден на 13 февруари 1942 година во град Титов Велес, од родители: татко Трајко и мајка Василка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Капчев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (419)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13419/1 од 5 август 1964 година, ја одобри промената на личното име на Јовановски Радован, роден на 20 јануари 1934 година во Кочишта, Битолска околина, од татко Крсто и мајка Гајтана, така што во иднина личното име ќе му гласи **Јошевски Радојко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (421)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-14797/1-64, ја одобри промената на фамилијарното име на Витанов Трајко, роден на ден 19 април 1934 година во село Робово, Штипска околина, од татко Алекса и мајка Комјанија, Промената е одобрена и на Витанова Јелица, родена на 22 мај 1939 година во Штип, од татко Спирос и мајка Марија, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Глигоров** односно **Глигорова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (422)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-14088 од 15 август 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Пановски Кирос, роден на ден 12 август 1923 година во село Крива Круша, Титоввешка околина, од родители: татко Левко и мајка Ана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Јовановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (423)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-7528/1 од 24 април 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Станкоска Митра, од село Гостиражни, Битолска околина, родена на ден 5 ноември 1943 година, од родители: татко Пројче и мајка Везира, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Мелита**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (426)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13299/1 од 30 јули 1964 година, ја одобри промената на роде-

ното име на Анакиева Велика, родена на 28 мај 1945 година во Веница, од родители: татко Ратко и мајка Марија, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Невена**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (427)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13921/1 од 3 септември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Илиевски Тришко, роден на 29 јануари 1947 година во град Скопје, од татко Благоја и мајка Ратка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Тихомир**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (428)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-15179/1 од 3 септември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Манчевски Василија, роден на 29 декември 1920 година во село Мацари, Скопска околина, од родители: татко Илија и мајка Ката, така што во иднина личното име ќе му гласи **Павковски Васил**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (429)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-15180/1 од 3 септември 1964 година, ја одобри промената на личното име на Марковски Владимир, роден на 26 јули 1936 година во град Скопје, од татко Љубомир и мајка Милица, така што во иднина личното име ќе му гласи **Алиј Туран**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (430)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-13365/1 од 11 август 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Продановиќ Лука, роден на 15 март 1928 година во село Дереза, околина Бјеловарска, од мајка Атана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Марковиќ**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (431)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-14522/1 од 20 август 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Ангеловски Петре, роден на 5 септември 1921 година во село Жеравино, Кумановска околина, од татко Мите и мајка Пена, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Пене**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (432)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-9163 од 15 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Постоловиќ Ристо, роден на ден 7 март 1923 година во село Љуботен, Штип-

ска околија, од татко Стојан и мајка Гена, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Митевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (433)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8748 од 21 мај 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Грујовски Трајко, роден на ден 17 јули 1937 година во село Утово, Битолска околија, од татко Цветко и мајка Мара, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Огненовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (444)

ИСПРАВКА

Во огласот за промена на роденото име на Гроздановска Николина, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 32 од 9 септември 1964 година, на страна 547, огласен број 387, место отпечатеното сегашно родено име „Живка“ треба да стои „Ангелина“.

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје Бинковски Петре Горѓи од град Скопје, населба „Пролет“, VII зграда, I влез, стан 4, поднесе тужба против тужената Бинковска Стојан Софија, сега во неизвесност и со непознато место на живеење, за утврдување и развод на бракот.

Бидејќи местожителството на тужената е непознато се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да ја соопшти на судот својата сегашна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе ѝ биде поставен привремен старател, кој на расправата ќе ја застапува на нејзин трошок.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 313/64. (420)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 97, страна 229 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар број 5232 од 7. VIII. 1963 година дејноста на Продавницата „Напредок“ во село Врлчиште на Трговското претпријатие за промет со мешовити стоки „Маврово“ од Гостивар во иднина се проширува и со следните трговски струки: текстил, куса и плетена стока и конфекција, парфимериска и козметичка стока, канцелариски материјал, хартија за пишување и школски прибор,

животни прехрани и предмети за куќни потреби, производи врз база на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, бои и хемикалии и мешана индустриска стока.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 524/63. (1017)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 59, страна 235 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Напредок“ од село Пирок и тоа: управникот Абдиу Имера Нејази и Јусуф Исеини, претседател на задругата, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За в. д. управник на задругата е назначен Јусуф Исеини. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници Абдулазиза Абдулхамит, касиер, и Сабрија Илми, книговодител, сметано од 20. V. 1963 година.

В. д. управникот Јусуф Исеини е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. За управник е назначен Даут Изаири. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Абдулазиза Абдулхамит, касиер, и Сабрија Илми, книговодител, сметано од 20. V. 1963 година.

Исто така и досегашниот управен одбор на задругата е сменет и за членови на новиот управен одбор се избрани следните лица: Исеини Мустафа Јусуф, претседател, Ибрахими Бејтула Хетем, Муниши Сахита Абедин, Шабани Камбера Вејсел, Вајрами Камбера Изеир и Сејфула Халима Исак.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 327/63. (1004)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 195, страна 513 е запишано следното: Согласно со решението на Општинското собрание на општината Крива Паланка број 02-3460/1 од 25. VII. 1963 година фирмата на Рударското претпријатие за експлоатација и преработка на бентонитска глина „Рудар“, село Ранковци, Кумановска околија, во иднина се менува и ќе гласи: Рударско претпријатие за експлоатација и преработка на бентонитска глина „Бентомак“ од село Гиновци.

Со горечитираното решение на Општинското собрание на општината Крива Паланка број 02-3460/1 од 25. VII. 1963 година и седиштето на претпријатието се преместува од Ранковци во село Гиновци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 512/63. (1019)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 653, страна 841 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 04-4999 од 6. VI. 1963 година фирмата на Претставништвото во Скопје, ул. „Светозар Марковиќ“ бр. 85 на „Слове-

нијалес“ — Подјетје за извоз леса и лесних изделков — Љубљана во иднина се менува и ќе гласи: „Словенијалес — кооператива“ извоз-увоз унутрашњи трг дрвета и дрвних производа — Љубљана — Претставништво во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 514/63. (1026)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 653, страна 841, книга II е запишано следното: Курапов Драган, досегашен раководител на Претставништвото во Скопје, ул. „Светозар Марковиќ“ број 85 на „Словенијалес — кооператива“ извоз-увоз унутрашњи трг дрвета и дрвних производа — Љубљана, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на претставништвото е назначен Јовановски Симон Владимир. Тој претставништвото во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 14. VIII. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 513/63. (1027)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 297, страна 765 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за поправка на автомобили, земјоделски, градежни и други машини „Механика“ — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 01-4099 од 25. III. 1963 година е припоено кон Претпријатието за производство, ремонт, сервис и промет на каросерии, моторни возила, уреди и делови на возила, радијатори и продажба на нафтени деривати „11 октомври“ — Скопје, сметано од 1. I. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 497/63. (1028)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 294, страна 759 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 01-4099 од 25. III. 1963 година кон Претпријатието за изработка на аутокаросерии и автобуси „11 октомври“ — Скопје се припојува Претпријатието за ремонт на автомобили, земјоделски, градежни и други машини „Механика“ — Скопје, сметано од 1. I. 1963 година.

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 02-5626 од 13. IV. 1963 година фирмата на претпријатието се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за производство, ремонт, сервис и промет на каросерии, моторни возила, уреди и делови на возила, радијатори и продажба на нафтени деривати „11 октомври“ — Скопје, а скратена фирма: Претпријатие „11 октомври“ — Скопје.

Со горецитираното решение на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје број 02-5626 од 13. IV. 1963 година и дејноста на претпријатието се проширува и е: производство, ремонт, сервис и промет на каросерии, моторни возила, уреди и делови за возила, радијатори и продажба на нафтени деривати.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 498/63. (1029)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 6, страна 11 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Прогрес“ од село Градско, Титоввешка околија, бидејќи со решението на Собранието на општината Градско број 2117/1 од 22. VII. 1963 година е споено со Државното сточарско стопанство „Вардар“ с. Градско во новоформираниот Земјоделски комбинат „Вардар“ с. Градско.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 517/63. (1031)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 39, страна 95 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Сточарското стопанство „Вардар“ село Градско, Титоввешка околија, бидејќи со решението на Собранието на општината Градско број 2117/1 од 22. VII. 1963 година е споено со Земјоделската задруга „Прогрес“ од село Градско во новоформираниот Земјоделски комбинат „Вардар“ с. Градско.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 518/63. (1032)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 353, страна 1149 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Богданци број 718/1 од 14. III. 1963 година кон Лозарското претпријатие за обработка на лоза „Афуз Али“ од село Богданци се припојува Земјоделската задруга „22 декември“ од село Николит, Титоввешка околија.

Со решението на Народниот одбор на општината Богданци број 1654/1 од 13. IV. 1963 година и дејноста на Лозарското претпријатие за обработка на лоза „Афуз Али“ од село Богданци во иднина се проширува и со: овоштарство, сточарство, ратарство и градинарство, поправка на орадијата за работа, сопственост на претпријатието и други лица (механичка работилница), откуп на земјоделски производи и одгледување и преработка на живина и нивни производи.

Со решението на Народниот одбор на општинското собрание — Богданци — Отсек за стопанство и фирмата на Лозарското претпријатие за обработка на лоза „Афуз Али“, село Богданци, во иднина се менува и ќе гласи: Земјоделско стопанство „4 јули“, Нови Дојран.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 509/63. (1033)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 6, страна 13 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие на големо и мало „Центропроммет“ од Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје број 1555 од 23. IV. 1963 година е припоено кон Трговското претпријатие за промет со прехранбени и индустриски стоки на мало „Славија“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 444/63. (867)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 106, страна 411 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „22 декември“ од село Николич, Титоввелешка околина, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Богданци број 718/1 од 14. III. 1963 година е припоено кон Лозарското претпријатие за обработка на лоза „Афуз Али“ од село Богданци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 510/63. (1034)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 92, страна 333 е запишано следното: Досегашниот управен одбор на Земјоделската задруга „Единство“ од село Миравци, Гевгелија, е разрешен од должност. За членови на новиот управен одбор, согласно записникот број 26 од одржаниот состанок на Задружниот совет на 18. V. 1963 година, се избрани следните лица: Тодоров Филип Крсто, претседател на управниот одбор, Југов Јованов Благој, Минчев Ефтимов Тодор, Панајотов Ристов Живко, Зрзов Петров Димитар, Георгиев Кирил Крсто, Костадинов Димитров Благој и Рујков Ангелов Тодор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 525/63. (1036)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 27, страна 103 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Липково број 890/1 од 23. II. 1963 година дејноста на Земјоделската задруга „Лирија“ од село Белановце, Кумановска околина, се проширува во иднина и со: а) столарско-коларска и качарска дејност (изработка на куќни потреби и градежна столарија, изработка и оправка на коли и колски производи и др. и преработка на дрво и друго); б) изработка на персиски и други килими; в) вадење и обработка на камен, печење на вар, правење ивичњаци за градежништво, потоа продажба на песок и др.; г) производство на цигли по полски циглани; д) електроинсталатерска дејност; е) градба на градежни објекти во сопствена режија и др. и с) вршење на пекарски услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 472/63. (1039)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 94, страна 405 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Старо Нагоричане број 01-3593/1 од 15. VII. 1963 година дејноста на Земјоделската задруга „Нов развиток“ од село Арбанашко во иднина се проширува и со набавка и продажба на таксени и поштенски марки, бланко уверенија, изводи и други вредносници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 533/63. (1040)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 245, страна 685 е запишано следното: Ламбевски Миле, шеф на сметководството, досегашен потписник на Претпријатието за откуп и преработка на тутун „Моша Пијаде“ од Неготино, е разрешен од должност и му прсстанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на претпријатието е назначен Јордан Насков. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Тодор Апостолов, директор, сметано од 20. VII. 1961 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 493/63. (1041)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 378, страна 1011 е запишано следното: „Хидроелектропроект“ претпријатие за проектирање, издавање и надзор на енергетски, индустриски, хидрообјекти и објекти од ниска градба — Скопје го преместува седиштето од улица „8 ударна бригада“ бр. 4/III на улица „Никола Вапцаров“ бр. 9.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 462/63. (1042)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 19, страна 63 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Претпријатието за унапредување на надворешно трговската размена и застапување на странски фирми „Интеримпекс“ — Скопје и тсa: Чаушевски Ристо, директор, Јово Пановски, директор, Бранко Фрицханд, шеф на деловница, Иван Штериев, директор на стопанско-сметководниот сектор, и Панче Гиковски, шеф на сметководството, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и Сафов Диванис Зафир, директор на секторот за унапредување на надворешно трговската размена, сметано од 20. VII. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 494/63. (1047)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 734, страна 209, книга III е запишано следното: Томе Малески, досегашен в. д. директор на Заедницата на претпријатијата за патишта —

Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на Заедницата е назначен со решението на Извршниот совет на СРМ број 09-1915/1 од 11. VII. 1963 година Ристо Бунтевски. Тој заедницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 19. VII. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 491/63. (1048)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 3, страна 5 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје од 18. V. 1963 година фирмата на Заводот за домашни ракотворби „Мирка Гинова“ од Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Текстилна индустрија „Мирка Гинова“, Скопје, со скратеница ТИС — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 542/63. (1050)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 152, страна 393 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес број 03-7581/1 од 5. IX. 1961 година фирмата на Угостителското претпријатие „Атина“ од Титов Велес во иднина се менува и ќе гласи: Угостителско претпријатие „Интернационал“ — Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 485/63. (1052)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 160, страна 51, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Откупната станица во Титов Велес на Фабриката за масло „Благој Горев“ — Титов Велес, согласно со Одлуката на работничкиот совет на Фабриката број 188 од 30. VII. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 531/63. (1053)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 231, страна 629 е запишано следното: На досегашните потписници на Свиларскиот комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес и тоа: Павлов Драган, раководител на план и анализа, и Ѓергов Никола им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на комбинатот се назначени следните лица: Нацевски Трајче, раководител на општи сектор, и Мурцева Јованка, раководител на план и анализа. Тие комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со старите регистрирани потписници и тоа: Благој Целцев, директор, Србинов Киро, раководител на финансии, Добрев Митко, раководител на општи сектор,

и Бркич Ѓурагај, сметано од 22. VIII. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 532/63. (1054)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 303, страна 1249, книга I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово број 04-755/1 од 16. I. 1963 година е одобрено конституирањето на Занаечкиското претпријатие „Електрометал“ од Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 483/63. (1055)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 400, страна 273 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Валандово број 2014/1 од 15. VII. 1963 година дејноста на Трговското претпријатие за откуп и продажба на отпаден материјал на големо и мало „Легура“ — Валандово се менува и е: да ги откупува и продава сите видови отпадоци од органско и анорганско потекло, дефектни стоки од сите видови индустриски отпадоци, расходовани основни средства и вишоци и разни материјали на големо и мало на целата територија на СФРЈ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 543/63. (1072)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 216, страна 607 е запишано следното: Благоје Данилески, досегашен директор на Комуналното претпријатие за вршење комунални услуги „Сервис“ — Гостивар, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Собранието на општината Гостивар број 01-4925/1 од 11. VII. 1963 година Селими Идриз. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Илковски Душанов Митре, шеф на сметководството, и Младен Дојчиновски, секретар, сметано од 4. IX. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 546/63. (1075)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 227, страна 651 е запишано следното: Томе Бислимовски, шеф на сметководството, досегашен потписник на Фабриката за сгнетопорни материјали „Силика“ — Гостивар, му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на фабриката е назначен Матески Андреа, директор на стопанско-сметководниот сектор. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Александар Ристовски, директор, и Давидовски Љубев Видоја, шеф на производството, сметано од 22. VIII. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 534/63. (1076)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 71, страна 279 е запишано следното: Благојевиќ Макса, книговодител, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Милан Лисица“, село Табановце, Кумановска околија, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен Арсиќ Стојана Здравко, книговодител. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Иван Георгиев, управник, и Стојановиќ Трајан, претседател на управниот одбор, сметано од 20. VIII. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 529/63. (1078)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 160, страна 431 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Слаткарското претпријатие „Блед“ од Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје број 34 од 17. VII. 1963 година е припоено кон Угостителското претпријатие „Меркез“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 557/63. (1083)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 259, страна 675 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 34 од 17. VII. 1963 година кон Угостителското претпријатие „Меркез“ — Скопје се припојува Слаткарското претпријатие „Блед“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 558/63. (1084)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 205, страна 545 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-3520 од 2. IX. 1963 година дејноста на Претпријатието за промет и преработка на млеко и млечни производи „Овче Поле“ — Скопје во иднина се проширува и со промет на: средства за лична хигиена, парфимерија, алкохолни пијалоци, тутунови производи, разна кинкалерија и книжарска кинкалерија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 545/63. (1085)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 80, страна 205 е запишано следното: Данчо Боев, досегашен в. д. директор на Претпријатието за рударски истраги, дубинско бушење и каменолом „Алшар“ од Кавадарци, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен Петар Јовановски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Ставров Трајче, книговодител, и Илиев Влаже, благајник, и новоназначениот потписник Рубуља Борис, технички раководител, сметано од 6. X. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 610/63. (1287)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот штембил на „Технометал — Македонија“ — импорт — Скопје под назив: „Технометал — Македонија“ импорт — шпедиција и транспорт — Скопје“, се огласува за неважен. (3180)

Загубениот округли печат на Синдикалното одморалиште „Орце Николов“ — Охрид под назив: „Синдикално одморалиште „ Орце Николов“ — Охрид“, се огласува за неважен. (3444)

Загубениот округли печат на Куќниот совет, ул. „Словенечка“ бр. 22 — Скопје под назив: „Куќен совет, ул. „Словенечка“ бр. 22 — Скопје“, се огласува за неважен. (3634)

ИСПРАВКА

Во огласот за загубените округли печат и штембил на Претпријатието „Далеководи и трафостаници“ — Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 23/64, страна 417, во првиот ред по зборот „печат“ треба да стои „бр. XXIV“. (2817)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 9911, издадена од СВР — Куманово на име Абдула Бајрами, с. Лопате, Куманово. (2954)

Лична карта рег. бр. 5040, серија бр. 0329550 издадена од СВР — Титов Велес на име Савка Атанас (Атанасова) Димова, ул. „9 ноември“ бр. 26, Титов Велес. (2955)

Лична карта рег. бр. 26254, серија бр. 0723164 издадена од СВР — Гостивар на име Аки Абдула Целадини, с. Речане, Гостивар. (2956)

Лична карта рег. бр. 17385, серија бр. 0713995 издадена од СВР — Гостивар на име Халиле Брсинјам Небии, с. Добридол, Гостиварско. (2957)

Лична карта рег. бр. 9715/ш, серија бр. 0299188 издадена од СВР — Штип на име Јован Петрушов Димов, с. Лесковица, Штипско. (2958)

Лична карта рег. бр. 6235, серија бр. 0405981 издадена од СВР — Штип на име Вангел Штерјов Зиков, с. Радање, Штипско. (2959)

Лична карта рег. бр. 3666, серија бр. 0375267 издадена од СВР — Кочани на име Славе Зафиров Паунов, с. Главовица, Кочани. (2960)

Лична карта рег. бр. 659, серија бр. 0051369 издадена од СВР — Кочани на име Тодосија Илиев Стаменков, с. Речани, Кочани. (2961)

Лична карта рег. бр. 8664, серија бр. 0385274 издадена од СВР — Кочани на име Јован Симеонов Ангелов, с. Оризари, Кочани. (2962)

Лична карта рег. бр. 188, серија бр. 412698 издадена од СВР — Радовиш на име Славчо Васил Тушев ул. „Партизанска“ бр. 64, Радовиш. (2963)

Лична карта рег. бр. 20659, серија бр. 0560481 издадена од СВР — Куманово на име Есат Куртиши Муслија, с. Лојане, Кумановско. (2964)

Лична карта рег. бр. 57548, серија бр. 0045149 издадена од СВР — Скопје на име Трајан Теофил Трајков, ул. „Дебар“ бр. 45а, Битола. (2965)

Лична карта рег. бр. 1765, серија бр. 0645205 издадена од СВР — Куманово на име Санде Нате Илиевски, с. Ст. Бара, Куманово. (2966)

Лична карта рег. бр. 14028, серија бр. 0354443 издадена од СВР — Титов Велес на име Живко Николов Петров, с. Голозинци, Титоввелешко. (4177)

Лична карта рег. бр. 24100, серија бр. 0356994 издадена од СВР — Титов Велес на име Горѓи Николов Лазов, с. Шивец, Кавадарци. (4178)

Лична карта рег. бр. 488, серија бр. 0273298 издадена од СВР — Тетово на име Вели Али Мустафа, с. М. Речица, Тетовско. (4179)

Лична карта рег. бр. 46371, серија бр. 0269602 издадена од СВР — Тетово на име Џелал Веџија Османи, с. Ларце, Тетовско. (4180)

Лична карта рег. бр. 31962, серија бр. 0688896 издадена од СВР — Тетово на име Расим Селим Али, с. Боговиње, Тетовско. (4181)

Лична карта рег. бр. 16814, серија бр. 0676762 издадена од СВР — Тетово на име Илми Џемаил Амети, с. Челопек, Тетовско. (4182)

Лична карта рег. бр. 6213, серија бр. 0666663 издадена од СВР — Тетово на име Веселин Обрадов Стојановски, с. Д. Лешница, Тетовско. (4183)

Лична карта рег. бр. 13555, серија бр. 0710065 издадена од СВР — Гостивар на име Минир Руфат Бешири, с. Чајле, Гостивар. (4184)

Лична карта рег. бр. 23913, серија бр. 0720729 издадена од СВР — Гостивар на име Афет Н. Билали, с. Чегране, Гостивар. (4185)

Лична карта рег. бр. 2277, серија бр. 0165282 издадена од СВР — Битола на име Петар Кирил Темелковски, ул. „Н. Тесла“ бр. 134, Битола. (4186)

Лична карта рег. бр. 5836, серија бр. 0143943 издадена од СВР — Битола на име Божана Горе (Цветковска) Робевска, ул. „Стр. Пинџур“ бр. 19, Битола. (4187)

Лична карта рег. бр. 2674, серија бр. 0075599 издадена од СВР — Битола на име Тома Георги Китанов, ул. „Стив Наумов“ бр. 170, Битола. (4188)

Лична карта рег. бр. 11, серија бр. 0153321 издадена од СВР — Битола на име Благоја Тале Ѓорѓиевски, булевар „1 мај“ бр. 360, Битола. (4189)

Лична карта рег. бр. 595, серија бр. 0072761 издадена од СВР — Битола на име Амза Шазиман Амзовски, ул. „Кузман Јосифов“ бр. 30, Битола. (4190)

Лична карта рег. бр. 5125, серија бр. 0141223 издадена од СВР — Битола на име Стојна Крајо Краева, ул. „Пробиштип“ бр. 14, Битола. (4191)

Пасош бр. 393932/62, издаден од СВР — Скопје на име Атанас Велев, Скопје. (3558)

Бланко чекови — барирани бр. AP 779219 и AG 753969 на Угостителското претпријатие „Македонија“ — Гостивар. (3573)

Пасош бр. 260838, издаден од СВР — Скопје на име Ристо Марковски, Скопје. (3628)

КОНКУРСИ

На основа чл. 13 и 14 од Правилникот за работните односи на службениците и работниците на срганите на управата на Собранието на општина Кисела Вода — Скопје, Комисијата за засновање и откажување на работни односи

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнети работни места:

1. Началник на Одделението за комунални работи — — — — — 1
2. Инж. архитект — — — — — 1
3. Шеф на Отсекот за просвета — — — 1
4. Референти по национализација и општ. народен имот — — — — — 2
5. Референт по трговија, угостителство и туризам — — — — — 1
6. Референти по станбени работи — — — 2
7. Референт за установи на дневен престој на деца — — — — — 1
8. Електромашински техничар — — — — 1

УСЛОВИ:

- под 1 завршен технички факултет (градежен смер), со работно искуство најмалку 3 години. Стан обезбеден, двособен;
- под 2 завршен технички факултет (архитектонски смер), со работно искуство најмалку три години. Стан обезбеден, двособен;
- под 3 завршен филозофски факултет со работно искуство најмалку 3 години;
- под 4 завршен правен факултет, со работно искуство најмалку 2 години;
- под 5 завршен економски факултет, со работно искуство најмалку 3 години;
- под 6 завршена виша управна школа, со работно искуство најмалку 3 години;
- под 7 завршена виша педагошка школа, со работно искуство најмалку 2 години; и
- под 8 завршено средно-техничко училиште (електромашински смер), со работно искуство најмалку 2 години. Стан обезбеден двособен.

Личен доход според Правилникот за средствата на органите на управата на Собранието на општина Кисела Вода — Скопје.

Молбите таксирани со 50 дин. таксени марки и потребните документи предвидени со чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат во приемна канцеларија на Собранието на општина Кисела Вода — Скопје, соба бр. 3. Некомплетираниите молби нема да се земаат во обзир при разгледувањето.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (1464)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за еден асистент по предметот Историја
на уметноста

Пријавите (со биографија, список на стручни трудови, вколку има такви со по еден примерок од истите, потребните такси и документите по чл. 31 од ЗЈС) се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.

Рок за поднесувањето на пријавите е месец дена од денот на објавувањето. (1465)

Факултетскиот совет на Природно-математичкиот факултет — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

— еден наставник (во сите звања) за предметот Геометрија;

— еден наставник (во сите звања) по предметот математичка анализа;

— еден наставник (во сите звања) по предметот морфологија и систематика на безрбетниците;

— еден наставник (во сите звања) по предметот петрографија;

— еден асистент при Физичкиот институт;

— еден асистент при Хемискиот институт;

— еден асистент при Ботаничкиот завод;

— еден стручен соработник или асистент при Зоолошкиот завод;

— еден стручен соработник при Ботаничкиот завод.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите по член 170, 171 и 173 од Законот за високото школоство на НР Македонија.

Пријавите со потребните документи се поднесуваат во Секретаријатот на факултетот.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето, односно до пополнувањето на работните места. (1466)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СРМ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за прием на 15 постојани музичари за својот камерно-симфониски оркестар и тоа:

11 Виолини (први и втори),

2 Виоли,

1 Виолончело, и

1 Флаута.

Услови: Кандидатите треба да достават писмена молба во која ќе бидат наведени нивните квалификации и досегашната работа.

Настап на работа од 1 септември 1964 година.

Платите се определуваат според постојните законски прописи за персоналот во уметничките установи.

Молбите се примаат до 31 декември 1964 год.

Ако работните места не се пополнат до одредената дата, конкурсот е отворен сè до нивното пополнување. Молбите се примаат на адреса Филхармонија на СРМ — Скопје, пошт. факс 507.

(1451)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ
НА ГРАДСКОТО СОБРАНИЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место началник во Одделението за комунално-станбени работи

Услови: Технички факултет — градежен смер, правен факултет или Економски факултет и 5 години практика на раководна должност во управа или комунални и слични организации.

Личниот доход според Правилникот за средствата на органите на управата на Градското собрание на град Скопје.

Молбите и документите според член 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Градското собрание на град Скопје. (1450)

БИБЛИОТЕЧНИОТ СОВЕТ НА ГРАДСКАТА
БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП

распишува

К О Н К У Р С

за следните работни места:

1. Виши библиотекар

2. Библиотекар

Услови:

Под точка 1 — завршен филозофски факултет — лингвиста.

Под точка 2 — завршена библиотекарска или виша педагошка школа.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајната плата по Одлуката за полагајните плати на Библиотеката.

Молбите со потребните документи по член 31 од Законот за јавните службеници да се достават до Градската библиотека „Гоце Делчев“ во Штип.

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Настап на работа од 1-XI-1964 година. (1453)

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА
ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за работните места:

1. Еден наставник (професор или предавач) по предметите неорганичка хемија и методика на наставата по хемија,

2. Еден лаборант по физика.

За работното место под точка 1 кандидатите треба да ги исполнуваат условите од член 173 и 174 од Законот за високото школство („Службен весник на НРМ“ бр. 20/61).

Кон пријавите кандидатите треба да приложат: диплома, биографија, список на објавени трудови, извод од службеничкиот лист, согласност од органот — установата каде што работат дека можат да конкурираат.

За работното место под точка 2 кандидатот треба да има завршено Педагошка академија на група математика-физика и 2 години практика.

Личниот доход според Правилникот за формирање и распределба на вкупните приходи како и за распределба на личниот доход.

Пријавите за работното место под точка 1 се поднесуваат 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот, а за работното место под точка 2, 15 дена од денот на објавување на конкурсот.

Конкурсот останува отворен до пополнување на работните места. (1454)

ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ КИСЕЛА ВОДА — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места лекари на специјализација и тоа:

- | | | |
|-------------------------|-----------|---|
| 1. радиологија | — — — — — | 1 |
| 2. епидемиологија | — — — — — | 1 |
| 3. школска хигиена | — — — — — | 1 |
| 4. педијатрија | — — — — — | 1 |
| 5. офталмологија | — — — — — | 1 |
| 6. оториноларингологија | — — — — — | 1 |

Услови: Кандидатите треба да имаат положено државен испит, три години работен стаж како лекар и знаење на еден странски јазик.

Молбите да се доставуваат до архивата на Здравствениот дом Кисела Вода — Скопје. (1455)

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР НА СРМ — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:
— ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ

У с л о в и:

- а) кандидатите да имаат завршено:
- Филозофски факултет, група етнологија или историја на југословенската книжевност;
 - Музичка академија — отсек музикологија;
 - Академија за применета уметност — отсек текстил, керамика или пластика со најмалку 6 години практика во структурата.

Молбите со кратка биографија, список на научните трудови и препис на документите предвидени по чл. 31 од ЗЈС се поднесуваат до Советот на Институтот за фолклор на СРМ — Скопје.

Конкурсот важи 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ — Скопје.

(1456)

РЕКТОРАТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

И. К О Н К У Р С

за пополнување на следниве работни места:

1. Референт за културни врски со странство, со факултетско образование и знаење на англиски јазик;
2. Референт за инвестиции, дипломиран инженер од градежна струка;
3. Референт за статистика и евиденција, со средно образование.

ИИ. ПОВТОРЕН КОНКУРС

1. Правен референт (советник), дипломиран правник и најмалку 5 години практика;
2. Референт за инвестиции, дипломиран техничар од градежна струка.

Молби, со биографија за досегашната работа и потврда за најдоцниот датум кога ќе биде ослободен од службата ако биде избран, да се достават до Ректоратот на универзитетот во Скопје (Поштански фах 105).

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (1457)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР — КУМАНОВО

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за исполнување на следните работни места:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Шеф лекар специјалист интернист | 1 |
| 2. Педијатар | 1 |
| 3. Медицински сестри | 2 |
| 4. Лаборанти | 3 |
| 5. Забар | 1 |
| 6. Болничар | 1 |

У С Л О В И:

Кандидатите од точка 1 и 2 треба да имаат завршено специјалистички испит.

Кандидатите од точка 3, 4 и 5 треба да имаат завршено средно медицинско училиште од наведените смерови и положен стручен испит.

Кандидатите од точка 6 треба да имаат завршено двогодишно болничко училиште.

Плата за работното место шеф на интерно одделение според Правилникот за распределба на личен доход на работниците при Медицинскиот центар — Куманово или по договор, а за останатите работни места плата според Правилникот.

Молбите прописно таксирани се доставуваат на адреса Медицински центар (Конкурсна комисија) — Куманово.

Конкурсот трае сè до пополнување на работните места. (1442)

ШКОЛСКИОТ ОДБОР ПРИ ПОЛНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ — ДРАЧЕВО

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места на наставно-воспитниот персонал во Централното основно училиште „Климент Охридски“ — Драчево и подрачната паралелка во с. Батинци, за учебната 1964/65 година и тоа:

I. Централно основно училиште „Климент Охридски“ — Драчево

1. Наставник по македонски јазик — — — 1
2. Наставник по географија — — — 1
3. Одделенски учител на шиптарски јазик во подрачната паралелка во с. Батинци.

У С Л О В И:

1. За првото и второто работно место како наставници да имаат завршено ВПШ — соодветна група.

2. За третото работно место да има завршено учителска школа.

3. Под точка 1, 2, 3 кандидатите треба да имаат работен стаж над 5 год. во истата служба.

Кон молбата да се приложат следните документи:

- а) препис од дипломата за образование,
- б) последните решенија за звањата и положајната плата или решението за примањата на правилникот од установата каде бил во работен однос,
- в) оценувачки листови за последните две учебни години,
- г) одобрение од училишниот одбор дека може да конкурира.

Рок за пријавување на конкурсот е до пополнување на упразнетите места. (1443)

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФАКУЛТЕТСКОТО ШУМСКО СТОПАНСТВО „КАРАОРМАН“ — КИЧЕВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место — Раководител на Погонот Ново Село — Охридско

УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено шумарски факултет, а предимство за прием ќе имаат кандидатите што имаат пракса во струката.

Плата според правилникот за лични доходи на стопанството.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето.

Молбите и потребните документи за завршена стручна спрема се поднесуваат до Факултетското шумско стопанство „Караорман“ — Кичево. (1447)

На основа чл. 47 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 33/62) и чл. 2 и 11 од Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти, Собранието на општината Струга

распишува

I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на Станбена зграда на улица „Партизанска“ во град Струга.

Претсметковната вредност на објектот изнесува 49.366.373 динари во кој износ влегуваат и водовод, канализација и електрична со телефонска, громобранска и звучна инсталација. Наддавањето ќе се одржи во просториите на Собранието, соба бр. 6, 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ — со почеток во 10 часот.

Наддавањето ќе биде изведено со давање на „клуч на врата“ без оглед на грешките во предметот и претсметката во секој поглед — според проектот и техничкиот опис.

Изградба на објектот да отпочне одма а „клуч на врата“ да се предаде на 31 јули 1965 година.

Понудувачите се должни да ги достават предвидените документи во Законот за изградба на инвестициони објекти и останалите законски прописи.

Заинтересираните можат да ги разгледаат проектите и условите за лицитација во просториите на Собранието — соба бр. 6 како и на телефон бр. 70-00/9, секој работен ден. (1452)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|-----|
| 181. Решение за давање согласност на Одлуката за нормите на додајниот придонес за инвалидско осигурување за 1964 година — | 593 |
| 182. Наредба за редот на првенство за испорака на електрична енергија на потрошувачите — — — — — — — — — — | 593 |
| 183. Упатство за начинот на водење евиденција за здравствено осигурување на земјоделците — — — — — — — — — — | 594 |
| 184. Одлука за нормите на додајните придонеси за инвалидско осигурување за 1964 година — — — — — — — — — — | 597 |
| 185. Извештај на Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија | 598 |